

**АКЦИОНЕРСКО ОСИГУРИТЕЛНО
БРОКЕРСКО ДРУШТВО
МИНТ ИНС АД, - Скопје**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2023,
со извештај на независните ревизори**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2023,
со извештај на независните ревизори

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ	3 - 4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА ГЛАВНИНАТА	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 – 22
Додатоци	
Додаток 1- Годишна сметка	
Додаток 2- Годишен извештај за работа	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Раководството и Акционерите на Акционерско Осигурително Брокерско Друштво МИНТ ИНС АД, Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на МИНТ ИНС АД, Скопје што ги вклучуваат извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2023 година, како и билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на МИНТ ИНС АД, Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија што се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околноста, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на МИНТ ИНС АД, Скопје заклучно со 31 декември 2023 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања


Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2023 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски и информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на МИНТ ИНС АД, Скопје за годината што заврши на 31 декември 2023 година.

Скопје, 18 јуни 2024 година

Овластен ревизор

Атанасовска Ивана



Расел Бедфорд Атанасовски
ДОО - Скопје

Управител

Атанасовски Борислав



МИНТ ИНС АД, Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината завршена на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	2023	2022
Приходи од продажба	5	11.402	738
Останати приходи		129	118
Употребени сировини и помошни материјали	6	-579	-33
Плати и надоместоци на вработените	7	-5.389	-423
Трошоци за амортизација		-18	-6
Останати оперативни расходи	8	<u>-5.158</u>	<u>-640</u>
Добивка/Загуба од редовно работење		388	-246
Финансиски приходи	9		
Добивка/Загуба пред оданочување		388	-246
Данок од добивка		-94	
Нето добивка/загуба		<u>294</u>	<u>-246</u>
Основна заработувачка по акција (денари)	15	588	-492

Извршен директор

**Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи**

МИНТ ИНС АД, Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Нето добивка/загуба за периодот		294	-246
Друга сеопфатна добивка:			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупна друга сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ		<u>294</u>	<u>-246</u>

Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

МИНТ ИНС АД, Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
за годината завршена на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	2023	2022
СРЕДСТВА			
Недвижности, постројки и опрема	10	347	-
Нематеријални средства	10	49	-
Долгорочни позајмици	11	-	2.279
Вкупно долгорочни средства		396	2.279
Залихи		4	3
Побарувања од купувачи	12	5.197	133
Останати краткорочни побарувања	13	12.536	146
Парични средства и хартии од вредност	14	662	246
Вкупно тековни средства		18.399	529
ВКУПНО СРЕДСТВА		18.795	2.808
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал	16	3.070	3.070
Нераспределена добивка	16	-41	-335
Траен капитал		3.030	2.736
Обврски спрема добавувачи	17	6.783	72
Останати краткорочни обврски	18	1.583	-
Останати краткорочни кредити	19	7.400	-
Вкупно тековни обврски		15.766	72
ВКУПНА КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		18.795	2.808

Извршен Директор

Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

МИНТ ИНС АД, Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА ГЛАВНИНАТА
за годината завршена на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Акционерски капитал	Акумулирана загуба/добивка	Вкупно
Состојба 1.01.2023 година	3.070	-334	2.736
Соопфатна добивка			
Добивка за 2023 година	-	294	294
Вкупна соопфатна добивка	-	-228	-228
Трансакции со сопствениците			
Останато			
Состојба на 31.12.2023 година	3.070	-40	3.030

во илјади денари	Акционерски капитал	Акумулирана загуба/добивка	Вкупно
Состојба 1.01.2022 година	3.070	-88	2.982
Соопфатна добивка			
Загуба за 2022 година	-	-246	-246
Вкупна соопфатна добивка	-	-228	-228
Трансакции со сопствениците			
Останато			
Состојба на 31.12.2022 година	3.070	-334	2.736

Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

МИНТ ИНС АД, Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК
за годината завршена на 31 декември 2023 година

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Парични текови од оперативни активности		
Нето загуба	294	-246
Амортизација	18	6
Побарувања од купувачи	-5.064	9
Останати побарувања	-12.389	-14
Залихи	-1	-
Обврски према добавувачи	6.711	3
Останати тековни обврски	1.583	-29
Нето парични текови од оперативни активности	-8.849	-271
Парични текови од инвестициони активности		
Набавка на НПО	-414	-
Побарувања по долгорочни кредити	2.279	-697
Расходувани основни средства	-	18
Нето парични текови од инвестициони активности	1.865	-679
Парични текови од финансиски активности		
Краткорочни кредити	7.400	-
Нето парични текови од финансиски активности	7.400	-
Нето намалув./зголем. на паричните средства	416	-950
Парични средства на почеток од годината	246	1.196
Парични средства на крајот од годината	662	246

Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

МИНТ ИНС АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТО

Осигурителното брокерско друштво МИНТ ИНС АД, Скопје е основано и со седиште во Република Македонија. Со Решение број 12-2667/7 од 23.01.2009 година на Министерството за финансии на Република Северна Македонија дадена е дозвола за вршење осигурително брокерски работи на Осигурителното брокерско друштво МИНТ ИНС АД, Скопје.

Основни дејности на Друштвото се исклучиво осигурително брокерски работи преку осигурителни брокери, посредување во договарање на осигурително и реосигурително покритие и при реализирање на оштетни побарувања по остварен осигуран штетен настан, снимање на ризици, снимање на процена на штети, посредување при продажба и продажба на остатоците од осигурени штетни предмети, воведување на мерки за спречување, намалување и остранување на штетите и ризиците кои преставуваат опасност.

Основната главнина на друштвото изнесува 50.000 евра поделени на 500 обични акции секоја со номинална вредноста од 100 евра.

Просечниот број на вработени во Друштвото во 2023 година изнесува 21 лице (2022: 2 лица).

Седиштето на Друштвото е во Скопје на улица Пиринска бр 52 Скопје - Центар.

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на МИНТ ИНС АД, Скопје се изготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со законските прописи во Република Македонија, со извесни рекласификации заради усогласување со барањата за известување согласно Меѓународните Сметководствени Стандарди и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување освен за споредбени податоци за Извештајот за парини текови, кои се објавени и се во примена во Р.Северна Македонија, во Правилникот за водење сметководство во Службен Весник на РСМ бр.159/2009 применливи од 1 јануари 2010 година, 164/2010 и 107/2011.

Финансиските извештаи се подготвени врз претпоставката за неограничен континуитет на деловното работење на друштвото.

МИНТ ИНС АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи се изготвени со употреба на концептот на набавна вредност, модифицирани со ревалоризација на основните средства и амортизацијата доколку има пораст на цените на производителите на индустриски производи во Република Северна Македонија, а според податоци што ги објавува Заводот за статистика на Република Северна Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2023 и 2022. Тековните податоци се изразени во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансииските извештаи за 2023 година се прикажани во понатамошниот текст.

МИНТ ИНС АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.1. Приходи и расходи од надоместоци и провизии

Провизиите и надоместоците преставуваат брокерски провизии и надомести кои произлегуваат од основната дејност на Друштвото, а тоа е застапување во осигурување и осигурителни посредници. Приходите и расходите по основ на провизии и надомести се прикажуваат во моментот на нивното настанување без оглед дали се платени или наплатени, односно кога истите се заработени.

Приходите од камати произлегуваат од депонирани средства на жиро сметките и дадени депозити во банки и се прикажуваат во моментот на нивното настанување за периодот за кој се однесуваат без оглед дали се наплатени.

3.3. Приходи од дивиденди

Приходите од дивиденди кои не произлегуваат од вложувања евидентирани според методот на главнина, се признаваат кога ќе се утврдат правата на акционерите за примање на истите.

3.4. Останати приходи

Останатите приходи се приходи кои не произлегуваат од вршењето на основната дејност и кои се однесуваат на периодот за кој се составени финансиските извештаи.

3.5. Признавање на расходите

Расходите произлегуваат од основната дејност на Друштвото, настанати заради вршење на услугите во текот на годината и се признаваат доколку е веројатно дека Друштвото има сегашна обврска и истата може веродостојно да се измери.

Расходите за камати се признаваат онака како што се пресметуваат за периодот за кои се однесуваат истите, независно дали се платени или не.

МИНТ ИНС АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.6. Останати расходи

Останатите расходи се расходи кои настануваат заради остварување на основната дејност и кои се однесуваат на периодот за кој се составени финансиските извештаи. Финансиските средства се разгледуваат на секој датум на изготвување на билансот на состојба со цел да се определи дали постојат објективни докази за ненаплативост. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

3.7. Даноци од добивка

Ако правното лице оствари добивка пред одданочување има обврска да плаќа данок од добивка. Добивката пред одданочување утврдена според одредбите од Законот за данок од добивка, се корегира за одредени приходи, расходи и инвестиции.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2022 година).

3.8. Користи за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основицата за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

МИНТ ИНС АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.9. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номиналната вредност. За целите на финансиските извештаи, парите се состојат од готовина во благајна и парични средства на сметки во банки (редовна сметка и клиентска сметка во НРБМ) и депозити во банки со краток рок на доспевање. За целите на Извештајот за готовински текови, паричните средства се состојат само од готовина во благајна и на сметки во банки.

3.10. Побарувања

Побарувањата се евидентираат во моментот кога се настанати побарувањата во име и за сметка на клиенти. Согласно правилата за работа, со реализација на побарувањата и обврските од и према клиентите што се однесуваат на купување и продажба на осигурителни полиси во брокерските друштва само се евидентираат, а не преставуваат приход на друштвото.

3.11. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

Едно средство се признава за НПО кога е сигурно дека субјектот го поседува истото и дека од него ќе остварува идни економски користи и кога трошоците за негово стекнување можат објективно да се измерат.

Набавките на опремата во текот на годината се евидентираат по набавна вредноста. Набавната вредноста на едно средство ја сочинуваат трошоците за негово стекнување.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на приходите во моментот на нивното настанување.

Амортизацијата на опремата се пресметува по стапки не пониски од со закон пропишаните стапки. Набавната или ревалоризирана вредност на опремата се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства

Пропишаните стапки на амортизацијата за опремата што ги поседува Друштвото се како што следи:

Компјутери	25%
Транспортни средства	25%

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.12. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.13. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од останатите оперативни приходи, односно од останатите оперативни расходи.

3.14. Капитал

Основната главнина на Друштвото изнесува 50.000 евра поделана на 500 обични акции. Номиналната вредност на една обична акција изнесува 100 ЕУР.

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на одредбите од Законот за трговски друштва, според кој друштвата се обврзани да издвојуваат во овие резерви најмалку 15% од годишната нето добивка до моментот кога оваа резерва ќе достигне 20% од вредноста на капиталот на Друштвото.

МИНТ ИНС АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Доколку износот на законската резерва не надминува 20% од вредноста на капиталот на Друштвото, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 20% од капиталот на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Оваа белешка дава информација за изложеноста на Друштвото на разните видови ризици, за целите, политиките и процесите на Друштвото за мерење и управување со ризиците како и управувањето со капиталот на Друштвото. Понатамошни квантитативни обелоденувања се прикажани во овие финансиски извештаи.

Раководството на Друштвото е одговорно за воспоставување и примена на рамката за управување со ризици.

Рамката за управување со ризици е воспоставена со цел идентификување и анализа на ризиците со кои Друштвото се соочува, поставување на соодветни лимити на ризиците, како и контрола и следење на ризиците и придржување на лимитите.

(а) Ризик од курсни разлики

Друштвото не влегува во трансакции во странска валута, при што не е изложено на ризик од промени на курсевите на странските валути.

(б) Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиски загуби кои може да ги има Друштвото доколку купувачите или соработниците во финансиски инструменти не ги исполнат договорените финансиски обврски, и првично произлегува од побарувањата кои Друштвото ги има од купувачите.

(в) Ризик на ликвидност

Ризик на ликвидност е ризик дека Друштвото нема да биде способно да ги исполни своите финансиски обврски во рамките на нивната доспеаност.

Друштвото има имплементирано сметководствени и контролни политики и континуирано ги следи своите парични текови.

МИНТ ИНС АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Друштвото секогаш се осигура дека има доволно готовина на располагање за подмирување на доспеаните обврски. Ова ги исклучува потенцијалните влијанија на непредвидливи ситуации.

(г) Ризик на каматна стапка

Друштвото поседува финансиски средства (пари и парични еквиваленти и депозити во банки орочени на и над три месеци) со варијабилни каматни стапки. Бидејќи пазарните каматни стапки кои ги носат овие средства се стабилни и ниски, евентуалните промени во каматните стапки нема да имаат значаен ефект на финансискиот резултат на Друштвото.

Друштвото нема обврските по долгорочен кредит со што Друштвото не е изложено на ризик на каматна стапка.

(д) Управување со капиталот

Политика на раководството на Друштвото е да одржи стабилност на капиталот на Друштвото за да ги одржи довербата на добавувачите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Друштвото не располага со вложувања во хартии од вредноста, а кои се предмет на ризикот од промена на цената на капиталот.

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2023	2022
Приходи од брокеража	9.502	738
Останати приходи	1.900	-
Вкупно	11.402	738

6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2023	2022
Приходи од продажба на НПО	-	37
Останато	129	81
Вкупно	129	118

МИНТ ИНС АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	2023	2022
Потрошени материјали	579	14
Трошоци за ситен инвентар	-	19
Вкупно	579	33

8. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	2023	2022
Бруто плати и надоместоци од плати	5.070	405
Останати со закон одобрени надоместоци за вработените	319	18
Вкупно	5.389	423

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	2023	2022
Трошоци за енергија	269	58
Поштенски и телефонски услуги и интернет	157	47
Закуп на деловен простор	1.242	62
Трошоци за реклама	1.135	-
Отпис на побарувања	433	-
Банкарски услуги	60	24
Останато	1.862	449
Вкупно	5.158	640

МИНТ ИНС АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

10. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Набавна вредност на опремата и нематеријалните средства и нивната исправка на вредноста на ден 31 декември 2023 година се како што следи:

во илјади денари	Опрема	Други средства	Вкупно	Нематериј. средства
Набавна вредност				
Состојба 1јануари 2023 година	183		183	
Нови набавки	362			52
Продажба/расход				
Состојба 31 декември 2023 година	545		545	52
Исправка на вредност				
Состојба 1јануари 2023 година	183		183	-
Амортизација за 2023 година	16		16	2
Расход				
Состојба 31 декември 2023 година	199		199	2
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ				
31 ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА	347		347	49

во илјади денари	Опрема	Други средства	Вкупно
Набавна вредност			
Состојба 1јануари 2022 година	881		881
Нови набавки			
Продажба/расход	-698		-698
Состојба 31 декември 2022 година	183		183
Исправка на вредност			
Состојба 1јануари 2022 година	856		856
Амортизација за 2022 година	6		6
Расход	-679		-679
Состојба 31 декември 2022 година	183		183
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ			
31 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА	-		-

МИНТ ИНС АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

11. ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
А-Тим Консалтинг	-	2.279
Вкупно	-	2.279

12. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Побарувања од купувачите во земјата	5.197	133
Вкупно	5.197	133

13. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Побарувања за повеќе платени даноци	2	2
Останати однапред платени трошоци	145	145
Побарување при посредување во осигурување	12.821	-
Вредносно усогласување на поб. при осиг.	-433	-
Вкупно	12.536	147

14. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Жиро сметка	662	246
Благајна	-	-
Вкупно	662	246

МИНТ ИНС АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

15. ЗАРАБОТУБАЧКА ПО АКЦИЈА

Друштвото ја прикажува основната и разводнетата заработка по акција на 31 декември 2023 година која е добиена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на акции во износ од МКД 294 илјади денари (2022:МКД загуба 246 илјади) и пондерираниот просечен број на акции во текот на годината завршена на 31 декември 2023 година од 500 (2022:500) пресметано е како што следи:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Заработувачка која им припаѓа на имателите на акции	294	-246
Пондериран просечен број на акции во оптек	<u>500</u>	<u>500</u>
Основна заработувачка по акција во денари	<u>588</u>	<u>-492</u>

16. КАПИТАЛ

Основна главнина

Со состојба на 31 Декември 2023, согласно тековната состојба од Централниот Регистер Основната Главнина на Друштвото изнесува 50.000 евра или 3.070 илјади денари.

Резерви

Резервите, кои со состојба на ден 31 Декември 2023 година изнесуваат 0 илјади денари.

17. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	<u>6.783</u>	<u>72</u>
Вкупно	<u>6.783</u>	<u>72</u>

МИНТ ИНС АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

18. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврска за данок на добивка	94	-
Обврски за плата	373	-
Обврски за придонеси на плата	187	-
Останати обврски	73	-
Обврски за примени аванси	200	-
Пасивни временски разграничувања	656	-
Вкупно	<u>1.583</u>	<u>-</u>

19. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски за позајмици спрема правни лица	4.750	-
Обврски за позајмици спрема физички лица	2.650	-
Вкупно	<u>7.400</u>	<u>-</u>

20. НЕИЗВЕСНИ И ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Друштвото нема потенцијални обврски во смисла на судски спорови каде истото е тужено од страна на други друштва, ниту пак има дадено гаранции за други друштва или хипотеки на својот имот за обезбедување на обврски.

МИНТ ИНС АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

**21. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ И КОЕФИЦИЕНТИ
НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА**

Званичните девизни курсеви користени при прикажување на билансните позиции деноминирани во странска валута, на ден 31 декември се следните:

во илјади денари	2023	2022
1 ЕУР	61,49	61,49
1 УСД	55,65	57,65

22. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОБА

По датумот на составување на билансот на состојбата не се случиле настани од материјално значење, кои би требало да се прикажат во овие финансиски извештаи.

ДОДАТОК 1

ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 06464033

Целосно име: Акционерско Осигурително Брокерско Друштво МИНТ

ИНС АД Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	396.026,00			
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	49.432,00			
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	49.432,00			
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	346.594,00			
13	-- Постройки и опрема	72.866,00			
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	273.728,00			
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	18.253.870,00			2.662.976,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	4.080,00			2.880,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	4.080,00			2.880,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	17.587.595,00			135.277,00
47	-- Побарувања од купувачи	5.197.297,00			133.312,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	1.965,00			1.965,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	12.388.333,00			
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)				2.278.678,00
57	-- Побарувања по дадени заеми				2.278.678,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	662.195,00			246.141,00
60	-- Парични средства	511.871,00			246.141,00
61	-- Парични еквиваленти	150.324,00			
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	145.282,00			145.282,00

63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	18.795.178,00			2.808.258,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	3.029.870,00			2.735.872,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	3.070.480,00			3.070.480,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	1.356.164,00			1.356.164,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	1.690.772,00			1.444.654,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	293.998,00			
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА				246.118,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	15.109.352,00			72.386,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	15.109.352,00			72.386,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	6.782.641,00			72.324,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	200.000,00			
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	186.689,00			
100	-- Обврски кон вработените	373.182,00			
101	-- Тековни даночни обврски	93.662,00			
104	-- Обврски по заеми и кредити	7.400.000,00			
108	-- Останати краткорочни обврски	73.178,00			62,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	655.956,00			
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	18.795.178,00			2.808.258,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	11.531.375,00			738.451,00
202	-- Приходи од продажба	9.502.348,00			738.451,00
203	-- Останати приходи	2.029.027,00			
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	11.143.627,00			1.102.305,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	848.009,00			91.322,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	3.362.718,00			395.136,00
212	-- Останати трошоци од работењето	734.673,00			167.187,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	5.392.093,00			418.685,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	3.374.160,00			271.577,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	274.555,00			22.320,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	1.420.986,00			110.899,00
217	-- Останати трошоци за вработените	322.392,00			13.889,00

218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	286.886,00			6.313,
222	-- Останати расходи од работењето	519.248,00			23.662,
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)				117.866,
233	-- Останати финансиски приходи				117.866,
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	88,00			130,
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	88,00			130,
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	387.660,00			
247	-- Загуба од редовното работење (204- 205+207+234+245)-(201+223+244)				246.118,
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246- 249)	387.660,00			
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247- 248)				246.118,
252	-- Данок на добивка	93.662,00			
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250- 252+253-254)	293.998,00			
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)				246.118,
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	21,00			2,
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	293.998,00			
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	293.998,00			
269	-- Добивка за годината	293.998,00			
270	-- Загуба за годината				246.118,
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	293.998,00			
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)				246.118,

ДОДАТОК 2

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА

Врз основа на Статутот на МИНТ ИНС АД, Скопје, Управителот го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ

За работењето на МИНТ ИНС АД Скопје во текот на 2023 година, а во согласност со деловната политика на Друштвото.

Извештајот е подготвен врз основа на податоците од:

1. Изготвена Завршна Сметка за 2023 година која се состои од: Биланс на состојба, Биланс на успех, промените на капиталот и извештајот за паричен тек.
2. Завршната сметка е разгледана од Управителот на Друштвото.
3. Во финансиските извештаи се презентирани следните резултати:

БИЛАНС НА УСПЕХ

во илјади денари	2023	2022
Приходи	11.402	738
Останати оперативни приходи	129	118
Трошоци за вработените	-5.389	-423
Трошоци за суровини	-579	-33
Амортизација	-18	-6
Останати оперативни расходи	-5.158	-640
Оперативна загуба	388	-246
Приходи од финансирање		
Расходи од финансирање		
Добивка пред оданочување	388	-246
Данок од добивка	-94	
Добивка по оданочување	294	-246

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

во илјади денари	2023	2022
СРЕДСТВА		
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА		
Материјални средства	347	-
Нематеријални средства	49	-
Останати долгорочни средства	-	-
Вкупно нетековни средства	396	-
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА		
Залихи	4	3
Побарувања од купувачи	5.197	133
Останати краткорочни побарувања	12.536	147
Побарувања по дадени заеми	-	2.279
Парични средства	662	246
Вкупно тековни средства	18.399	2.808
ВКУПНО СРЕДСТВА	18.795	2.808
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ		
Главнина		
Основна главнина	3.070	3.070
Акумулирана добивка	-41	-334
	3.030	2.736
Долгорочни кредити		
Тековни обврски		
Обврски спрема добавувачи	6.783	72
Останати краткорочни обврски	927	-
Обврски по краткорочни кредити	7.400	-
ПВР	656	-
	15.766	72
ВКУНО ГЛАВНИНА РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	18.795	2.808

Скопје, мај 2024 година

Управител